



**"Благословен си Христе Боже наш, Ти ги направи премудри риболовците, испраќајќи им го Светиот Дух; преку нив ја улови Вселената, Човекољубче, слави Ти".**

**Еден е Бог во три Лица, Кој управува со светот. Преку Него се раѓаме во нов живот, откако ја погребуваме смртта во купелот при крштението и се обраќаме во светлина.**


Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Д**енес гората Сион се издигнува надвор од градските сидини, јужно од Сионската порта на Ерусалим. Сионската гора е духовен центар и Света Гора за целиот христијански род. Меѓутоа, во VI век името Сион се преместило на спротивниот рид, па според преданието, се поврзува со последните денови на Исусовиот живот. Веќе во II век пр.н.е. ова подрачје се наоѓало во внатрешноста на градските сидини, а се сметало

за место на кое е одржана Последната вечера (Тајната вечера). Поради тоа, во I век тука била изградена Црква, која во 1342 година ја обновиле фрањевците, па таа останала нивна црква сè до 1447 година. Значи, на гората Сион се наоѓа Куката со Собата на Тајната вечера, на местото каде според преданието Исус последен пат седел на трpezата со Своите ученици.

Уште во текот на XI век се проширило еврејското предание, според кое, на гората Сион се наоѓа Давидовиот гроб, а тоа верување го прифатиле и муслиманите, изградувајќи џамија во 1524 година, посветена на пророкот Давид.

Тогаш тоа било муслиманско светилиште, а во 1948 година било предадено во рацете на Евреите. Давидовиот гроб станал значајно место за еврејските поклоници во времето по 1948 година, бидејќи тогаш тоа било единствено место во источниот Ерусалим под израелска власт.



**ПРЕСВЕТА ТРОИЦА (ГОСПОД САВАОТ, ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС И ГОСПОД СВЕТ ДУХ)**

томци на генерациите на жителите на Ерусалим, но и од оние кои се дојдени од сите четири страни на светот. Ерусалим и гората Сион се восплеани од пророците, писателите, поетите, минати и сегашни, низ многу генерации.

на големиот Цар.

"Бог над боговите, Господ, говори и ја повикува земјата од сончевиот изгрев до запад. Од Сион, кој е врв на убавината, ќе се појави Бог. ...Пејте Му на Господа Кој живее на Сион, кажувајте ги на народите делата

## БОЖЈОТО ТРОЈСТВО - 0

Давидовиот гроб и Собата на Тајната вечера на Светиот Сион се дел од иста градба.

Денес, Ерменската црква на Спасителот потсетува на Исусовото заточеништво во куката на големиот свештеник (првосвештеник) Кајафа, во која Исус затворен ја минал ноќта пред да биде распнат, но и за тоа како Петар три пати се откажал од Христа пред да запее петелот во зората.

Сионската или Давидовата порта, се наоѓа на гората Сион.

Силниот отсјај на Ерусалим со гората Сион и со сите свои убавини, златен на сонцето, и сребреност на месечината, може по своите впечатоци да се мери само со калеидоскопот од народите кои во него живеат - меѓу нив има и од оние кои се по-

*"No, ѓе primate sila koga vrz vas ѓе sleze Svetiot Duh; i ѓе Mi bidete svedoci vo Erusalim i vo cela Judeja i Samarija, i duri do krajot na zemjata".*

Да ги слушнеме зборовите на псалмопевецот Св. пророк цар Давид за гората Сион: "Голем е Господ и многу фален во градот на нашиот Бог, на Својата света Гора". Прекрасна возвишеност, радост на целата земја е гората Сион; на нејзината северна страна е градот

Негови...! (Псал. 9, 11, 49, 1-2)

Псалмопевецот Св. пророк цар Давид го восплеал тагувањето на заробените Евреи во Вавилон, за Ерусалим и за Светиот Сион:

"Крај реките Вавилонски, таму седевме и плачевме, кога ќе се сетевме на Сион; на врбите, среде Вавилон, ги закачивме нашите харфи. Зашто таму, оние кои нè заробија и кои нè одведоа, побараа од нас радосна песна, велејќи ни: 'Пејте ни од песните сионски!' Како да запееме Господова песна на туѓа земја? Ако Те заборавам тебе, Ерусалиме, нека ме заборава мојата десница, нека се залепи јазикот мој за непцето мое, ако не те помнам, ако не го поставам Ерусалим над секоја моја радост". (Псал. 136, 1-6)

Се слави Сион и затоа што обратил незнајбошци.

Да ве потсетам дека уште пред да се вознесе Господ Исус Христос на небото, Тој им дал заповед на апостолите да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето од Отецот, за кое тие слушале од Него: "Но, ќе примите сила кога врз вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земјата". (Дела 1, 8) Апостолите се вратиле во Ерусалим и кога се навршиле дните на Педесетницата (десет дена по Вознесението на Христос), во 9 часот наутро, Мајката Божја и апостолите се молеле во една ерусалимска куќа на Сион. Значи, 50 дена по Воскресението, кога сите тие биле заедно и еднодушни, се симнал Светиот Дух во вид на огнени јазици: "И ненадејно се слушна шум од небото, како да одеше силен ветар, ја исполни целата куќа, каде што седеа. И им се јавија разделени јазици, како огнени, и застанаа по еден над секого од нив. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици, така како што им даваше Духот Свети да изговараат". (Дела 2, 1-4) Кога се слушал тој шум се собрал многу народ во Ерусалим и сите се чуделе што го слушаат својот роден јазик: Партјаните, Мидјаните, Еламитите, жителите од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од



СЛЕГУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ - ДУХОВДЕН

Бог, преку Него јас Го познав Бога; Он самиот е Бог и мене преку Него во идниот живот ме обожава. Он е семожен; Он е разделувач на дарови; Он е предмет на песнопенија за чистите небесни и земни хорови; Он е подател на животот, Кој седи на превисок престој и исходи од Отецот; Он е Божја сила и е самовластен; Он не е

нените јазици на светите апостоли - преку тоа Духот ги открил видливо знаците на Светото Божество... Еден е Бог во три Лица, Кој управува со светот. Преку Него се раѓаме во нов живот, откако ја погребувате смртта во купелот при крштението и се обраќаме во светлина. И Ти, мудрувајќи така, принеси од себе чиста жртва

што можеби повеќе им е познато на ангелските чинови, а најмногу ѝ е познато на Самата Троица".

Значи, овој голем празник, кој се однесува на настан во сеќавање на Светата Троица, во Светата Црква се вика Света Педесетница, но и Духовден, а уште и Пресвета Троица. Овој ден е раѓање на Христовата Црква. На Светиот Сион во Ерусалим се роди Христовата Црква. На овој ден е откриена тајната на Божјото Тројство: Отец, Син и Свет Дух. Христос ни откри дека Бог е еден по природа и суштина, но и заедништво на три личности кои се во совршена заемна љубов и разбирање.

Кој е Светиот Дух? Која е таа сила која твори живот? Тоа е невидлива сила "Сила одозгора", која се чувствува низ вековите, обновува, осветува, просветува, дава живот. Всушност, Светиот Дух е третото лице од Света Троица. Тоа е Божји Дух, Дух на Господа, Дух на Премудрост и разум, Дух - Утешител.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**



**АПЕЛ**

**Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.**

**Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.**

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:  
530-0003005453-64  
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.  
ОХРИД

# ТЕЦ, СИН И СВЕТ ДУХ

Понтиј и од Азија, од Фригија и Памфилија, од Египет и од краиштата на Ливија, соседите на Киринија, дојдените Римјани, Критјаните, Арабјаните. Сите тие се чуделе како Христовите ученици зборуваат за делата Божји на нивните јазици. На овој ден апостолите примиле изобилна благодет од Светиот Дух и отогаш смело почнале да го проповедаат Светото Писмо низ цел свет. Истиот ден Св. апостол Петар пред народот извршил проповед за Месијата Христос и веднаш се крстиле 3.000 луѓе. Да ги слушнеме зборовите за Светиот Дух на еден од најголемите богословии на светот, Св. Григориј Богослов:

"Да ја воспеваме славата на Духот. Со трепет да го почитуваме Великиот Дух. Он е мој

"Bog nad bogovi te, Gospod, govori i ja povikuvaj zemjata od son-eviot izgrej do zapad. Od Sion, koj e vrv na ubavinata, je se pojavi Bog. ...Pejte Mu na Gospoda Koj `ivee na Sion, ka` uvajte gi na narodite delata Negovi...".

Син, зашто еден е благиот Син на единниот себлаг Бог; но Он не е одделен од невидливото Божество, зашто е едносуштен и еднаков по чест; ...Полна светлина на духот имаме во ог-

пред Троицата. Во трите светлини има една неразделна природа. Неразделно единство, иако се пројавува во три добрини; Троицата не е во различни степени почитувана, зашто природата е неразделна. Единството е во Божеството, а Троицноста е во она што Му припаѓа на Божеството. ...Во мојата Троица има една природа, една сила, една мисла, една власт, една слава: а преку сè тоа не се нарушува ниту единственото што е во великата слава и во единствената хармонија во Божеството. Тоа јас ѝ го должам на светлината која во мене го внедрила Троицното сијание - а тоа е крајот на завесата во внатрешниот Божји храм, зад која е скриено царското естетство на Бога,